

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 109 Год. LXIII

Среда, 12 септември 2007

Цена на овој број е 190 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                     | Стр. |                                                                                                                                                              | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1422. <b>Указ</b> за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија и Државата Израел..... | 2    | 1434. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 10   |
| 1423. <b>Одлука</b> за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање.....                                                                  | 2    | 1435. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 11   |
| 1424. <b>Одлука</b> за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....                                                                         | 2    | 1436. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 11   |
| 1425. <b>Одлука</b> за постапката и начинот на утврдување на антидампинг давачка...                                                                 | 2    | 1437. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 11   |
| 1426. <b>Одлука</b> за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....                   | 8    | 1438. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 12   |
| 1427. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....                                               | 8    | 1439. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 12   |
| 1428. <b>Одлука</b> за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар.....                                                               | 9    | 1440. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 13   |
| 1429. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....                                    | 9    | 1441. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 13   |
| 1430. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....                                                   | 9    | 1442. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 14   |
| 1431. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро-берза Скопје.....                                        | 10   | 1443. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 14   |
| 1432. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....                                  | 10   | 1444. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 15   |
| 1433. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“                                 | 10   | 1445. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 15   |
|                                                                                                                                                     |      | 1446. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 16   |
|                                                                                                                                                     |      | 1447. <b>Лиценца</b> за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб                                                                       | 16   |
|                                                                                                                                                     |      | 1448. <b>Правилник</b> за техничките критериуми, местото на вкрстување и мерките за обезбедување на безбедно одвивање на сообраќајот на патните премини..... | 17   |
|                                                                                                                                                     |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                     | 1-60 |

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1422.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З**  
**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕ-**  
**ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-**  
**ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА**  
**СРБИЈА И ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ**

**I**

Г-дин Виктор Димовски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија и Државата Израел, со седиште во Белград.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила веднаш.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Указ број 4              | Претседател                     |
| 11 септември 2007 година | на Република Македонија,        |
| Скопје                   | <b>Бранко Црвенковски, с.р.</b> |

**1423.**

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ**  
**НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ**

**I**

Кире Наумов, се разрешува од функцијата директор на Агенцијата за разузнавање по негово барање.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Бр. 07-717               | Претседател                     |
| 11 септември 2007 година | на Република Македонија,        |
| Скопје                   | <b>Бранко Црвенковски, с.р.</b> |

**1424.**

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА**  
**ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ**

**I**

Виктор Димовски, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Бр. 07-718               | Претседател                     |
| 11 септември 2007 година | на Република Македонија,        |
| Скопје                   | <b>Бранко Црвенковски, с.р.</b> |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1425.**

Врз основа на член 45-б став 8 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ**  
**НА АНТИДАМПИНГ ДАВАЧКА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со оваа одлука се пропишува постапката и начинот на утврдување на антидампинг давачка.

**Член 2****Принципи**

Комисијата за заштитни мерки (во натамошниот текст: Комисија) и предлага на Владата на Република Македонија воведување на антидампинг давачка, за производи што се увезени во Република Македонија, кога ќе утврди, според покренатата и спроведена истрага, дека производот е увезен по пониска цена од неговата нормалната вредност (дампинг), дека е нанесена штета на домашната индустрија и постои причинска врска меѓу таквиот увоз и штетата на домашното производство.

Земја извозник се смета земјата на потекло на производот, а во случај кога производот не е извезен директно во Република Македонија од земјата на потекло, тогаш тоа е земјата од која производот е увезен.

Поимот “сличен производ” означува производ кој е идентичен, т.е. во сите аспекти е сличен на производот кој е предмет на разгледување, а во отсуство на таков производ, означува друг производ кој иако не е сличен во секој поглед, има карактеристики кои се многу слични на карактеристиките на производот што е предмет на разгледување.

Поимот “домашна индустрија” ќе се толкува дека се однесува на сите домашни производители кои произведуваат слични производи или на оние чие заедничко производство претставува претежен дел од вкупното производство на тие производи, како што е наведено во членот 13 став 1, освен кога производителите се поврзани со извозниците или увозниците, или самите се увозници, кога терминот “домашна индустрија” може да се толкува дека се однесува на останатите производители.

**II. УТВРДУВАЊЕ НА ДАМПИНГ****Нормална вредност****Член 3****Утврдување на нормална вредност**

Комисијата, ќе ја утврди нормалната вредност на производот што се испитува, врз основа на платената цена или цената која треба да се плати, под вообичаени услови на трговија, на независни потрошувачи во земјата извозник.

Кога извозникот не произведува или не продава сличен производ во земјата извозник, нормалната вредност ќе се утврди врз основа на цените од другите продавачи или производители.

Цените меѓу субјектите кои се смета дека се здружени или кога имаат меѓусебен аранжман за компензација, нема да се сметаат како вообичаени услови на трговија и не може да се користат за утврдување на нормалната вредност, освен ако се утврди дека тие не се под влијание на меѓусебната врска.

Нормалната вредност ќе се утврди врз основа на продажбата на сличен производ наменет за потрошувачка во земјата извозник, ако таквата продажба претставува 5% или повеќе од обемот на увозот на производот што е предмет на разгледување во Република Македонија.

Ако нема или нема доволно продажба на сличен производ под вообичаени услови на трговија, или поради посебна состојба на пазарот таквата продажба не овозможува соодветна споредба, нормалната вредност ќе се утврди врз основа на трошоците на производство во земјата на потекло, зголемена за разумен износ на трошоците за продажба, општи и административни трошоци и за добивка, или врз основа на извозните цени во соодветна трета земја, под услов овие цени да се репрезентативни.

#### Член 4

##### Продажба по цени пониски од трошоците

Продажбата на сличниот производ наменет за потрошувачка во земјата извозник или продажбата во трета земја, по цени пониски од трошоците за производство по единица производ, зголемени за износот на продажните, општите и административни трошоци, може да се смета за продажба под вообичаени услови на трговија, во поглед на цената, само ако се утврди дека таквата продажба се случила во текот на продолжен временски период и во значителни количества.

Продолжен временски период, во смисла на став 1 на овој член, се смета период од една година, но во никој случај период пократок од 6 месеци.

Значителни количества, во смисла на став 1 на овој член, се смета обем на продажба поголем од 20% од продажбата која се зема во предвид при утврдувањето на нормалната вредност.

#### Член 5

##### Утврдување на трошоците

Трошоците на производство ќе се пресметуваат врз основа на книговодствената евиденција што ја води извозникот или производителот. Ако книговодствената евиденција, реално не ги одразува трошоците поврзани со производството и продажбата на производот, тие ќе се утврдат врз основа на сите достапни докази за распределба на трошоците, вклучувајќи ги и оние кои ги обезбедува извозникот или производителот во текот на истагата.

Износите на трошоците за продажба, општи и административни трошоци и за добивка ќе се пресметуваат врз основа на стварните податоци за производство и продажба, направени под вообичаени услови на трговија, за сличен производ од извозникот или производителот за кои се води постапка.

Кога овие износи не може да се утврдат врз оваа основа, тие ќе се утврдат врз основа на:

(а) пондерираниот просек на стварните трошоци на другите извозници или производители кои се предмет на истражување, на пазарот во земјата на потекло;

(б) стварните производни и продажни трошоци, што се направени под вообичаени услови на продажба, за иста општа категорија на производи, од извозник или производител за кој станува збор, на пазарот во земјата на потекло;

(ц) други расположиви податоци, под услов износот на добивката, формиран на тој начин, да не ја надминува добивката која се остварува од други извозници или производители, за иста општа категорија на производи, на пазарот во земјата на потекло.

#### Извозна цена

##### Член 6

##### Утврдување на извозна цена

Извозна цена е цената која навистина е платена или треба да се плати за производот наменет за извоз, од земјата извозник во Република Македонија.

Во случаи кога не постои извозна цена или кога се смета дека извозната цена не е реална, поради поврзаност или компензаторни аранжмани помеѓу извозникот и увозникот или некоја трета страна, извозната цена може да се утврди врз основа на цената по која увезените производи за прв пат се препродадени на независен купувач, или ако производите не се препродадени на независен купувач, или не се препродадени во состојба во која се увезени, врз основа на други расположиви податоци.

#### Споредба

##### Член 7

##### Споредба меѓу извозната цена и нормалната вредност

Меѓу извозната цена и нормалната вредност ќе се направи правилна споредба. Оваа споредба ќе се направи на исто ниво на трговија, за продажба која е извршена што е можно поблиску во истиот временски период, со тоа што ќе се земат во предвид и останатите разлики кои влијаат на споредливоста на цената.

Кога извозната цена и нормалната вредност не се споредливи, тие треба да се усогласат, за секој поединечен случај, согласно критериумите во членот 2 од Спогодбата за примена на членот VI од Општата спогодба за царини и трговија од 1994.

#### Маржа на дампинг

##### Член 8

##### Утврдување на маржа на дампинг

Маржата на дампингот ќе се утврди со споредба на пондерираната просечна нормална вредност и пондерираниот просек на цените на сите извозни трансакции, или со споредба на поединечните нормални вредности и поединечните извозни цени за секоја поединечна трансакција.

Маржа на дампинг е разликата меѓу нормалната вредност и извозната цена. Кога маржата на дампингот е различна, ќе се определи пондерирана просечна маржа на дампинг.

### III. УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТА И ОПАСНОСТ ОД ШТЕТА

##### Член 9

##### Утврдување на штета

Утврдувањето на штетата се засновува на докази и ќе вклучува објективно испитување на:

(а) обемот на дампинг увозот и ефектот од дампинг увозот врз цените на сличните производи на домашниот пазар; и

(б) последиците предизвикани од таквиот увоз врз домашната индустрија.

Во поглед на обемот на дампинг увозот, ќе се има во предвид дали дошло до значителен пораст на дампинг увозот, било во апсолутна смисла или релативно, во однос производството или потрошувачката во Република Македонија.

Во поглед на ефектот од дампинг увозот врз цените, ќе се имаат предвид следните фактори:

(а) дали со дампинг увозот било предизвикано значително намалување на цените во споредба со цените на сличен производ од домашната индустрија; или

(б) ефектот од таквиот увоз може да предизвика значително намалување на цените или да спречи значително зголемување на цените кое инаку би се случило.

Ниту еден или повеќе од факторите наведени во точка (а) и (б) на овој член, неможе да биде решавачки при донесувањето на одлуката.

Кога увозот на определен производ од повеќе од една земја е предмет, во исто време, на антидампинг истрага, ефектите од таквиот увоз ќе бидат кумулативно оценети, само доколку се утврди дека износот на маржата на дампингот што е утврдена во однос на увозот од секоја одделна земја е повисок од *de minimis*, и дека обемот на увозот од секоја одделна земја не е незначителен, согласно дефиницијата од член 13 став 6, 7 и 8 од оваа одлука, и дека кумулативната оценка на ефектите од увозот е соодветна со оглед на условите за конкуренција помеѓу увезените производи и условите на конкуренција помеѓу увезените производи и сличниот домашен производ.

#### Член 10 Причинска врска

При утврдувањето на причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата на домашната индустрија, Комисијата ќе ги има во предвид сите релевантни економски фактори и показатели што влијаат врз состојбата на индустријата вклучувајќи:

- висината на маржата на дампингот;
- фактичкиот и потенцијалниот пад на продажбата, профитот, производството, учеството на пазарот, продуктивноста, враќањето на вложените средства или искористеноста на капацитетите;
- факторите кои влијаат на домашните цени;
- фактичките и потенцијалните негативни ефекти врз приливот на пари, резерви, вработеноста, платите, порастот, способноста за обезбедување на капитал или инвестиции.

Оваа листа не е конечна, а ниту еден или повеќе од овие фактори не може да биде решавачки при донесувањето на одлуката.

Мора да се докаже, од релевантните докази наведени во став 1 на членот 9, дека дампинг увозот предизвикува штета, во смисла на одредбите на оваа одлука.

Комисијата ќе ги испита исто така и сите други познати фактори, освен дампинг увозот, што во истиот период предизвикуваат штета на домашната индустрија, а штетата предизвикана со тие други фактори не смее да му се припишува на дампинг увозот.

Ефектот од дампинг увозот се оценува во однос на домашното производство на сличниот производ, кога достапните податоци овозможуваат одделна идентификација на тоа производство, врз основа на критериуми какви што се производниот процес, продажбата и профитот на производителите. Ако не е возможна таква одделна идентификација на ова производство, ефектите од дампинг увозот се оценуваат со испитување на производството на најтесната група или асортиман на производи во која спаѓа сличниот производ, за која може да се обезбедат потребните информации.

#### Член 11 Опасност од штета

Утврдувањето на опасност од материјална штета ќе се засновува на факти, а не само на тврдење, претпоставка или далечни можности.

При донесувањето на одлука за тоа дали постои опасност од материјална штета, треба да се земат во предвид и следните фактори:

(а) значителната стапка на пораст на дампинг увозот во Република Македонија, што укажува на веројатност од значително зголемен увоз;

(б) доволно голем расположлив капацитет на извозникот или претстои значително зголемување на таквиот капацитет, што укажува на веројатност од значително зголемување на дампинг извозот во Република Македонија, земајќи ја предвид достапноста на други извозни пазари да го апсорбираат дополнителниот извоз;

(ц) дали увозот влегува по цени кои, значително би ги намалиле цените или би го спречиле зголемувањето на цените кое инаку би се случило и веројатно би ја зголемиле побарувачката за дополнителен увоз; и

(д) залихите на производот кој се испитува.

Ниту еден од овие фактори наведени погоре не може, сам по себе да биде одлучувачки за донесувањето на одлуката, но вкупноста на овие фактори мора да резултира со заклучок дека престои натамошен дампинг извоз и дека, доколку не се преземат заштитни мерки, ќе биде предизвикана материјална штета.

#### IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАГА

#### Член 12 Покренување на постапка

Барање во писмена форма за пропишување на антидампинг давачка (во натамошниот текст: барање) може да поднесе физичко или правно лице или трговска асоцијација во името на домашната индустрија.

Барањето од ставот 1 на овој член, треба да содржи докази за дампинг, штетата и причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата на домашната индустрија.

Барањето од точка 1 на овој член ќе ги содржи следните информации:

(а) идентитетот на фирмата која го поднесува барањето и обемот и вредноста на производството на домашните слични производи. Кога барањето е поднесено во име на домашната индустрија, тоа содржи во име на која индустрија се поднесува, со список на сите познати домашни производители на слични производи (или здруженија на производители на слични производи) и колку што е можно, опис на обемот и вредноста на домашното производство на слични производи од тие производители;

(б) податоци за увезениот производ со наведување на тарифната ознака (8 или 10 цифри) и опис според прописите за царинската тарифа;

(ц) имињата на земјата или земјите на потекло или извоз за кој се работи, идентификување на секој познат извозник или странски производител и список на сите познати субјекти кои го увезуваат производот;

(д) информација за цените по кои производот, за кој станува збор, се продава кога е наменет за потрошувачка на домашните пазари во земјата или земјите на потекло или на извоз, како и информација за извозните цени;

(е) информација за обемот на увозот, ефектот од таквиот увоз врз цените на сличниот производ на домашниот пазар и последиците од влијанието на таквиот увоз врз домашната индустрија, кое се покажува со релевантните фактори кои имаат влијание врз состојбата на домашната индустрија, како што е наведено во членот 9 и 10 на оваа одлука.

Комисијата што е можно побрзо ќе ја провери точноста и соодветноста на доказите наведени во барањето, за да одлучи дали има доволно докази кои го оправдуваат покренувањето на истрагата.

#### Член 13

##### Одлука за покренување на истрага

Истрага нема да се покрене доколку Комисијата не утврди, врз основа на испитување на степенот на поддршка за, или против поднесеното барање што го изразиле домашните производители на сличниот производ, дека барањето е поднесено од страна или во име на домашната индустрија. Ќе се смета дека барањето е поднесено од страна или во име на домашната индустрија ако го поддржуваат оние домашни производители чие што заедничко вкупно производство претставува повеќе од 50% од вкупното производство на сличниот производ од оној дел од домашната индустрија кој изразува било поддршка или спротивставување на барањето.

Истрага нема да биде покрената кога домашните производители кои изрично го поддржуваат барањето произведуваат помалку од 25% од вкупното производство на сличниот производ произведен од домашната индустрија.

Комисијата ќе избегнува, освен кога е донесена одлука за покренување на истрага, било какво објавување и публицистит на барањето за покренување на истрага.

Меѓутоа, Комисијата по приемот на документирано барање и пред покренување на истрагата, ќе ја извести владата на земјата извозник.

Комисијата нема да покрене истрага и ќе го одбие барањето, доколку утврди дека нема доволно докази било за постоење на дампинг или штета за да го оправда натамошното испитување.

Комисијата нема да покрене истрага ако утврди дека маржата на дампингот е де минимис или дека обемот на дампинг увозот е занемарлив.

Маржата на дампингот, ќе се смета дека е де минимис ако оваа маржа е помала од 2%, изразена како процент од извозната цена.

Обемот на дампинг увозот од одделна земја ќе се смета за занемарлив, ако тој претставува помалку од 3% од вкупниот увоз на сличен производ во Република Македонија, освен кога увозот од земјите чии одделни удели во вкупниот увоз, заедно изнесуваат повеќе од 7% од вкупниот увоз на сличен производ во Република Македонија.

Ако во текот на постапката се утврди дека постојат доволно докази, со кои ќе се оправда покренување на истрага, Комисијата ќе донесе одлука за покренување на истрага, и ќе објави известување за тоа во "Службен весник на Република Македонија".

#### Член 14

##### Јавно известување за истрага

Известувањето за покренување на постапката содржи:

- датум на покренување на истрагата;
- податоци за производот и земјите на кои се однесува, резиме на добиените информации и упатување за доставување на сите релевантни информации до Комисијата;
- определување на временскиот период во кој заинтересираните страни можат да се претстават себеси, да ги изнесат своите ставови во писмена форма, доколку таквите ставови бидат земени во предвид при истрагата;
- периодот во кој заинтересираните страни можат да се пријават за да бидат сослушани од Комисијата.

Комисијата ќе ги извести извозниците, увозниците и владата на земјата извозник и другите заинтересирани страни за покренување на истрагата.

Истрагата за антидампинг не треба да ја попречува постапката за царинење.

#### Член 15

##### Истрага

Истрагата ги опфаќа истовремено и дампингот и штетите. За таа цел, Комисијата ќе достави прашалници на сите заинтересирани страни кои смета дека треба да достават информации и податоци релевантни за истрагата, вклучувајќи ги домашните производители, увозниците, извозниците и странските производители.

Извозниците и странските производители кои добиваат прашалници, се обврзани да ги достават одговорите во рок од 30 дена од денот на приемот на прашалникот. Како дата на прием на прашалникот се смета седмиот ден од денот на кој истиот е испратен до примателот или доставен до дипломатско претставништво на земјата извозник.

По барање на извозниците или странските производители, Комисијата може да го продолжи рокот од 30 дена, под услов да постои образложение за таквото продолжување.

За време на истрагата, на сите заинтересирани страни ќе им се даде можност да ги изнесат своите ставови, доколку имаат доставено писмено барање, во рамките на рокот предвиден со известувањето објавено во "Службен весник на Република Македонија", за сослушување со кое се покажува дека тие се заинтересирана страна која е веројатно дека ќе биде погодена од резултатите од постапката и дека постојат конкретни причини, зошто треба да бидат сослушани.

По претходно барање, ќе се даде можност на увозниците, извозниците и претставниците на владата на земјата извозник, да се состанат со оние страни кои имаат спротивни интереси, така што може да се презентираат спротивставени ставови и понудат против аргументи. При давање на вакви можности мора да се земе во предвид потребата од запазување на доверливоста и довербата помеѓу страните.

Освен во околности предвидени со членот 27 од оваа одлука, информацијата која е доставена од заинтересираните страни и врз основа на која се темелат одлуките, ќе биде што е можно поцврпно испитана во поглед на нејзината точност.

Во случај кога заинтересираните страни одбијат да дадат информации или не ги достават во определениот рок, Комисијата донесува одлука врз основа на расположивите факти.

Комисијата, освен во посебни околности, ја завршува истрагата за антидампинг давачка во рок од една година, а во никој случај не подоцна од 15 месеци по нејзиното покренување.

#### V. АНТИ ДАМПИНГ ДАВАЧКИ

#### Член 16

##### Привремена антидампинг давачка

Комисијата може да предложи на Владата на Република Македонија да донесе одлука за воведување на привремена антидампинг давачка ако:

- е покрената истрага и на заинтересираните страни им е дадена можност да достават информации и да дадат забелешки;
- е донесена прелиминарна потврдна одлука за постоење на дампинг и предизвикана штета на домашната индустрија; и
- таквата мерка се смета за неопходна за да се спречи предизвикување на штета во текот на истражната постапка.

Сумата на привремената антидампинг давачка нема да биде повисока од маржата на дампингот привремено утврдена, и треба да биде пониска од маржата, ако таквата пониска давачка е доволна да ја отстрани штетата на домашната индустрија.

Кога Владата на Република Македонија воведува привремена антидампинг давачка, плаќањето на оваа давачка е услов за слободното циркулирање на стоките во Република Македонија.

Привремената давачка нема да се воведува пред истекот на 60 дена од денот на покренувањето на постапката и ќе се применува за период од максимум 6 месеци.

Комисијата може, на барање на извозниците кои имаат значително учество во трговијата, да предложи на Владата на Република Македонија да го продолжи периодот на примена на привремената антидампинг давачка за период не повеќе од 9 месеци.

#### Член 17

##### Преземање на ценовни обврски

Постапката може да биде прекината без воведување на привремена или дефинитивна антидампинг давачка, по прифаќање на доброволна обврска, од кој било извозник да ги промени своите цени или да го прекине извозот по дампинг цени во дадената област, со што Комисијата ќе биде уверена дека штетното дејство на дампингот ќе биде отстрането.

Зголемувањето на цените согласно ваквата обврска, нема да биде повисоко од она што е неопходно да се елиминира маржата на дампингот, ако таквото зголемување би било доволно да се отстрани штетата на домашната индустрија.

Комисијата може да предложи спогодба за цените, но ниту една земја ниту пак извозник не може да биде принуден да го прифати таквиот предлог.

Превземање на ценовни обврски од ставовите 1 и 2 од овој член, нема да се бара или прифати од земји или извозници ако не е донесена прелиминарна позитивна одлука, за постоење на дампинг и предизвикана штета.

Понудената спогодба за цените не мора да се прифати, доколку Комисијата смета дека не е практично, во случаи кога бројот на страни и потенцијални извозници е премногу голем, или од други причини. Во таков случај, Комисијата ќе му ги изнесе на извозникот причините зошто не се прифаќа нивната понуда.

Ако преземањето на ценовни обврски е прифатено, истрагата за постоење на дампинг и штета нормално ќе биде завршена. Во таков случај, ако се утврди дека не постои дампинг или не е предизвикана штета, преземената обврска за цените, автоматски се укинува.

Комисијата ќе побара од било кој извозник кој прифатил превземање на обврска за цените, периодично да доставува информација која се однесува на исполнување на таквата обврска и да дозволи верификација на битните податоци. Несполнувањето на овие барања ќе се смета како прекршување на обврската.

Во случај на прекршување или повлекување на преземената ценовна обврска, Комисијата ќе предложи на Владата на Република Македонија да воведат дефинитивна антидампинг давачка, врз основа на фактите кои се утврдени во истрагата, под услов истрагата да завршила со крајна одлука за постоење на дампинг и штета, и ако на засегнатиот извозник му е дадена можност да ги изнесе своите забелешки.

За постигнување на спогодба за цените, ќе се објави известување, со релевантните елементи, во "Службен весник на Република Македонија".

#### Член 18

##### Прекинување без воведување на мерки

Барањето според член 45-б став 3 од Законот за трговија може да се повлече во било кое време по покренувањето на истрагата и во тој случај Комисијата ќе ја заврши истрагата без предлагање за воведување на давачки, освен ако таа не одлучи дека продолжувањето на истрагата е во интерес на Република Македонија.

Истрагата ќе биде прекината во било кој момент кога Комисијата ќе утврди дека, не постојат доволно докази, како за постоење на дампинг така и за штети, што би ја оправдало постапката со случајот.

#### Член 19

##### Дефинитивна антидампинг давачка

Врз основа на фактите кои укажуваат на постоење на дампинг со што е предизвикана штета, Комисијата, во согласност со член 45-б став 3 од Законот за трговија, може да и предложи на Владата на Република Македонија да донесе одлука за воведување на дефинитивна антидампинг давачка.

Дефинитивната антидампинг давачка се воведува во соодветен износ за секој одделен случај, врз недискриминаторска основа, за производите од сите извори, за кои ќе се утврди дека се увезени по дампинг цени и дека е предизвикана штета, освен за увозот од оние извори кои прифатиле превземање на обврска за цените, согласно условите со оваа одлука.

Висината на антидампинг давачката нема да го надмине износот на маржата на дампингот и истата треба да биде помала од маржата, ако таквата пониска давачка е соодветна за да се отстрани штетата на домашната индустрија.

Ако привремената антидампинг давачка е пониска од дефинитивната антидампинг давачка, разликата нема да се наплатува. Ако привремената антидампинг давачка е повисока од дефинитивната антидампинг давачка, разликата ќе биде вратена.

Кога Комисијата го ограничила своето испитување, секоја антидампинг давачка, воведена на увозот од извозници или производители кои се јавиле согласно членот 26 од оваа одлука, но не биле вклучени во испитувањето, нема да ја надминува пондерираната просечна маржа на дампинг утврдена за страните во случајот.

За потребите на овој член, Комисијата ќе ги игнорира сите износи на маржа еднакви на нула и еднакви на де минимис и износите на маржа во околности предвидени според членот 27 од оваа одлука. Поединечни давачки ќе бидат применети на увозот на било кој извозник или производител за кој е пресметан поединечен износ, согласно членот 26 од оваа одлука.

#### Член 20

##### Одлука за антидампинг давачка

Одлуката на Владата на Република Македонија за воведување на привремена или дефинитивната антидампинг давачка се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Одлуката од став 1 на овој член содржи:

- податоци за увезениот производ, кои содржат тарифната ознака (8 или 10 цифри) и опис според прописите за царинската тарифа;
- утврдената маржа на дампинг и објаснување за методологијата за утврдување и споредбата на извозната цена и нормалната вредност;
- податоци за утврдување на штетата кои се базираат на докази;
- износот на антидампинг давачката;
- времетраењето на антидампинг давачката;
- датумот од кој ќе се применува антидампинг давачката;
- името на извозникот на кој одлуката се однесува; и
- ако одлуката се однесува на повеќе извозници од иста земја и не е можно да се наведат посебно, ќе се наведе само земјата извозник.

## Член 21 Ретроактивност

Привремени и дефинитивни анти дампинг давачки ќе се применуваат само на производи кои се увезени за потрошувачка по влегувањето во сила на одлуката, во смисла на ставот 1 од член 16 и ставот 1 од член 19 од оваа одлука.

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога во примена е привремена антидампинг давачка и кога крајните факти укажуваат на постоење на дампинг и штета, Комисијата ќе и предложи на Владата на Република Македонија да донесе одлука за тоа која висина од привремената антидампинг давачка ќе се наплати. Во тој случај дефинитивна давачка може да се воведо само од датумот на кој е утврдено постоење на опасност од штета или значително забавување на индустрискиот пораст.

Дефинитивна антидампинг давачка може ретроактивно да се воведо за производи увезени за потрошувачка најдоцна 90 дена пред датумот на воведувањето на привремената давачка, но не пред датумот на покренување на истрагата, под услов на засегнатите увозници да им е дадена можност да ги изнесат своите забелешки.

Дефинитивна антидампинг давачка во врска со став 3 од овој член може да се воведо кога:

(а) дампингот кој предизвикува штета постои подолго време или дека увозникот знаел или требало да знае дека постои дампинг и дека таквиот увоз ќе предизвика штета; и

(б) штетата е предизвикана од голем дампинг увоз на некој производ, во релативно краток период, кој со оглед на моментот во кој се врши и обемот и другите околности, најверојатно значително ќе ги намали ефектите од антидампинг давачката која ќе се воведо.

## Член 22 Времетраење и преиспитување на антидампинг давачки

Антидампинг давачката ќе остане во сила само толку, колку што е неопходно, за да се неутрализира ефектот од дампингот, кој предизвикува штета на домашната индустрија.

Антидампинг давачката ќе се укине најдоцна во рок од 5 години од нејзиното воведување или од денот на последното преиспитување, во согласност со членот 23 од оваа одлука, ако тоа преиспитување ги опфатило и дампингот и штетата.

Комисијата, не подоцна од три месеци пред истекот на периодот наведен во ставот 2 од овој член, објавува известување за тоа во "Службен весник на Република Македонија".

Постапка за преиспитување може да биде иницирана од страна на Комисијата или по барање, од страна или во име на домашната индустрија.

Постапка за преиспитување ќе се покрене ако барањето, содржи доволно докази дека укинувањето на давачката најверојатно ќе доведе до продолжување или повторна појава на дампинг или штета.

Барањето за преиспитување, во смисла на став 4 од овој член, се поднесува не подоцна од 3 месеци пред истекот на мерката.

Антидампинг давачката останува во сила, се до добивање на резултатите од таквото преиспитување.

## Член 23 Постапка за преиспитување

Потребата за понатамошна примена на антидампинг давачка, може да се преиспита, на иницијатива на Комисијата, или по барање на било кој увозник, извозник или домашната индустрија, што ќе содржи доволно докази со кои се потврдува потребата за преиспитување.

Постапка од став 1 на овој член ќе биде покрената ако барањето содржи доволно докази дека понатамошната примена на антидампинг давачката не е неопходна за да се неутрализира дампингот, или дека не постои веројатност, штетата да продолжи или повторно да се појави, доколку антидампинг давачката биде отстранета или изменета или кога воведената давачка не е доволна да го отстрани дампингот кој предизвикува штета.

Постапката од став 1 на овој член ќе биде завршена во рок од една година од датумот на покренувањето на преиспитувањето.

Преиспитување исто така ќе се изврши со цел да се утврди индивидуалната маржа на дампинг за новите извозници од земјата извозник, кои не го извезувале производот, за време на периодот на истражување, врз основа на кој се донесени мерките. Преиспитување ќе се изврши кога новиот извозник или производител, можат да докажат дека не се поврзани со кој било од извозниците или производителите во земјата извозник, кои се предмет на антидампинг давачки за производот.

## VI. ДОКАЗИ

### Член 24 Доверливост

Секоја информација која е доверлива по својата природа или која е обезбедена како доверлива од страните во истрагата, Комисијата ќе ја третира како таква, по добивање на издржано образложение.

Комисијата ќе бара од заинтересираните страни, кои доставуваат доверливи информации, да достават резимеа кои не се од доверлив карактер. Овие резимеа треба да бидат доволно детални за да овозможат да се разбере суштината на поднесената доверлива информација.

Доколку се утврди дека барањето за доверливост не е оправдано и дека подносителот на информацијата или не сака таа да се објави или не сака да го одобри нејзиното објавување, во целина или во форма на резиме, Комисијата таквата информација може да не ја земе во предвид.

### Член 25 Проверка на информации

Комисијата, кога смета за соодветно, во текот на истрагата ќе ја испита точноста на информациите што се доставени од страна на увозниците, извозниците, трговците, застапниците, производителите, трговските здруженија и организации, во врска со дампингот и штетата.

Комисијата по потреба може да спроведе истрага и во други земји, под услов да добие согласност од засегнатите фирми и да ги извести претставниците од владата на земјата за која се однесува, под услов тие претставници не се противат на истрагата. Веднаш од како ќе се добие согласноста од засегнатите фирми, Комисијата ќе ја извести земјата извозник за имињата и адресите на фирмите кои ќе се посетат како и датумот на посетата.

На засегнатите фирми ќе им се соопшти природата на информациите кои ќе се проверуваат во текот на посетата, како и за евентуално дополнителни информации што треба да се обезбедат при посетата. Со ова не се спречува можноста да бидат побарани и други поединости кои ќе произлезат од тогаш добиените информации.

### Член 26 Ограничување

Доколку бројот на производители, извозници или увозници, видови на производи и трансакции е голем, истрагата може да биде ограничена само на:

(а) разумен број на страни, на производи или трансакции со употреба на примероци кои се статистички валидни, достапни во моментот на селекцијата; или

(б) најголемиот репрезентативен обем на производство, продажба или извоз кој може да биде испитан во расположивиот период.

Изборот на страни, видови на производи или трансакции, согласно овој член, ќе биде направен од страна на Комисијата, при што приоритет ќе се даде на одбирање примерок во консултација со, и одобрување од, засегнатите страни, под услов тие страни да се јавиле и доставиле доволно информации во рок од 3 недели од започнувањето на истрагата.

Во случаи кога истражувањето е ограничено согласно овој член, поединечната маржа, без разлика на се, ќе биде пресметана за било кој извозник или производител кој првично не бил избран, а кој ги доставил неопходните информации во роковите определени со оваа одлука, освен кога бројот на извозници или производители е толку голем што поединечното испитување претставува голем товар и пречка за навремено завршување на истрагата.

Кога е одлучено да се одбере одделен случај и кога не постои соработка од еден или сите селектирани случаи, што се одразува како материјален недостаток во истрагата, тогаш може да се одбере нов случај. Ако не постои доволен степен на соработка или нема доволно време да се одбере нов случај, соодветно ќе се применуваат одредбите од членот 27 на оваа одлука.

#### Член 27

##### Непостоење на соработка

Во случаи кога некоја заинтересирана страна одбие пристап, или пак воопшто не ги достави потребните информации, во роковите определени со оваа одлука, или во значителна мерка ја попречува истрагата, привремените или конечни одлуки, било позитивни или негативни, може да се донесат врз основа на достапните факти.

Ако се утврди дека се доставени неточни или погрешни податоци од некоја заинтересирана страна, информацијата нема да биде земена во предвид и ќе се користат расположивите факти. До колку заинтересираните страни не соработуваат, ќе им се укаже на последиците од одбивањето на соработката.

Ако не се достави компјутерски обработен одговор, нема да се смета дека се одбива соработката, под услов заинтересираната страна да докаже дека бараниот одговор ќе предизвика неразумно дополнителен товар или дополнителни трошоци.

Ако информацијата доставена од некоја заинтересирана страна не е идеална во сите аспекти, таа сепак не треба да биде отфрлена, под услов, тие недостатоци да не се од таков вид, што би предизвикало непотребни тешкотии во донесувањето на соодветни одлуки и дека информацијата е доставена во време.

Ако доказот или информацијата не биде прифатена, страната која ги доставила ќе биде информирана за причините за тоа, и ќе и се даде можност да достави дополнителни објаснувања во определен временски рок. Доколку објаснувањата се незадоволителни, причините за неприфаќање на таквите докази, ќе бидат образложени во одлуките.

Комисијата може да ги провери доставените информации од други независни извори, како што се објавените листи за цените, официјалните статистички податоци за увозот и повратот на царините или информации обезбедени од други заинтересирани страни во текот на истрагата.

#### Член 28

##### Завршни одредби

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5270/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1426.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбовната активност на земјите членки на групата А-3 „Adriatic Eagle – 2007“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во Удбине и Делнице – Република Хрватска, во периодот од 3.09.2007 до 16.09.2007 година, се испраќа единица во состав од 18 (осумнаесет) припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, со средства и опрема потребни за учество во извршувањето на вежбата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбата ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија и Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија преку иницијативниот Варшавски фонд.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбата Министерството за одбрана, поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5378/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1427.

Врз основа на член 16 став 2 и член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТ

#### Член 1

На досегашниот корисник, Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) од Скопје, му престанува користењето на дел од недвижната ствар – сутерен, приземје, кат 2 и мансандра од објектот на Домот на културата „Кочо Рацин“ од Скопје, евидентиран во Имотен лист бр. 44756, којшто се наоѓа на Катастарска парцела бр. 11911, Катастарска Општина Центар 1, со вкупна површина од 1.164 м<sup>2</sup> на адреса: ул. „Вељко Влаховик“ бб – Скопје, имот во сопственост на Република Македонија.

На досегашниот корисник, Министерството за култура, му престанува користењето на дел од недвижната ствар – кат 1 од објектот на Домот на културата „Кочо Рацин“ од Скопје, евидентиран во Имотен лист бр. 49073, којшто се наоѓа на катастарска парцела бр. 11911, Катастарска општина Центар 1, со површина од 372 м<sup>2</sup> на адреса: ул. „Вељко Влаховиќ“ бб – Скопје, имот во сопственост на Република Македонија.

#### Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на времено користење без надоместок, на градот Скопје, за просторно сместување на локалната установа Домот на културата „Кочо Рацин“ од Скопје, единка-корисник на Буџетот на Република Македонија, а согласно член 4 од Договорот за пренесување на недвижните ствари, опремата, вработените и другите средства за работа од Република Македонија на Градот Скопје бр. 02-5139/1 од 19.08.2005 година.

#### Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 и 2 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашните корисници, Министерството за култура и Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) од Скопје и новиот корисник градот Скопје и Домот на културата „Кочо Рацин“ од Скопје.

#### Член 4

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пренесување на користење и за давање на користење на дел од недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/06 и 25/06).

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5346/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1428.

Врз основа на член 16 став 2 и член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

#### Член 1

На досегашниот корисник Националниот конзервативски центар – Скопје, поранешен Републички завод за заштита на спомениците на културата од Скопје, му престанува користењето на недвижната ствар – кука со вкупна површина од 252 м<sup>2</sup> на адреса: „Манчу Пикчу“ 32 – Крушево, евидентирана во Поседовен лист бр. 904, којшто се наоѓа на Катастарска Парцела бр. 1604, во општина Крушево, имот во сопственост на Република Македонија, што е прогласена за споменик на културата со Решение бр. 100 од 30.09.1953 година.

#### Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на времено користење, без надомест на општина Крушево, за да изврши реконструкција на кука и да управува со нејзиното презентирање и користење, согласно со Законот за заштита на културното наследство.

#### Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар опишано во член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Националниот конзервативски центар – Скопје, поранешен Републички завод за заштита на спомениците на културата од Скопје и новиот корисник општина Крушево во рок од 30 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5263/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1429.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), а во врска со член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2007 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. Томислав Стефановски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5435/1  
25 август 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### 1430.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), а во врска со член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25 август 2007 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. За вршител на должноста директор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Онер Јакупоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5436/1  
25 август 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1431.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР  
НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-  
БЕРЗА СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје се именува Димитар Самарчиевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3449/2  
4 септември 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1432.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА  
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД  
ДЕМИР КАПИЈА**

1. Живко Јованов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија.

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа Специјален завод – Демир Капија од редот на стручните работници во установата, се именува Петре Николов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3831/5  
4 септември 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1433.

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2007 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  
НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА  
РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“**

1. За заменик на директорот на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именува Зоран Трајчевски, дипл. инженер по енергетика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5145/3  
4 септември 2007 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1434.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Македонски Просветители“ бб - Охрид.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5267/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1435.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

#### ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ 1/1 и 1/2 во Ресен.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5297/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1436.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

#### ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Финска“ бб, населба Ченто Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5298/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1437.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

#### ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Нико Нестор“ бр. 18-Струга.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5299/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1438.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 39 ГТЦ-Кочани.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5300/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1439.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Благој Мучето“ бр. 6 во Струмица.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5301/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1440.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр. 55 во Кавадарци.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5302/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1441.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на кеј „Борис Кидрич“ бб во Струга.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5314/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1442.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бб (Нова железничка станица) во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5315/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1443.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „11 Октомври“ бр. 29 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5316/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1444.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во деловната просторија на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, локал 10 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5317/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 1445.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 199 и 201- Кичево.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 26 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5318/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1446.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време до 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5319/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 1447.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.09.2007 година, издаде

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги МАКТРИКС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб во Кичево.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема.

7. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5320/1  
4 септември 2007 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 1448.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/07 година), министерот за транспорт и врски, во соработка со министерот за внатрешни работи, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ, МЕСТОТО НА ВКРСТУВАЊЕ И МЕРКИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНО ОДВИГАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТНИТЕ ПРЕМИНИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките критериуми, местото на вкрстување и мерките за обезбедување на безбедно одвивање на сообраќајот на патните премини.

#### Член 2

(1) Во зависност од вредноста на бројниот параметар П, местата на вкрстување на железничка пруга и пат се категоризираат на три категории:

1) Вкрстувања од I категорија се оние кај кои вредноста на П е над 200.000 возила;

2) Вкрстувања од II категорија се оние кај кои вредноста на П е од 20.000 возила до 200.000 возила и

3) Вкрстувања од III категорија се оние кај кои вредноста на П е под 20.000 возила.

(2) Вредноста на бројниот параметар П се определува по следната формула:

$$П = \frac{Пв}{Жв}$$

каде што:

- П е броен параметар

- Пв е бројот на поминати патнички возила, вклучувајќи ги и запрежните возила и земјоделските и други самоодни машини, преку местото на вкрстување во текот на 24 часа и

- Жв е бројот на поминати возови преку местото на вкрстување во текот на 24 часа.

(3) За да се утврди вредноста на бројниот параметар Пв потребно е да изврши броење во два последователни работни денови во втората половина на месеците април и август, така што за резултат се зема аритметичката средина.

(4) Вредноста на бројниот параметар Жв се утврдува од важечкиот возен ред на Македонските железници.

#### Член 3

(1) Во зависност од вредноста на бројниот параметар П, местата на вкрстување на индустриски колосек на железничка пруга и пат се категоризираат на три категории:

1) Вкрстувања од I категорија се оние кај кои вредноста на П е над 200.000 возила;

2) Вкрстувања од II категорија се оние кај кои вредноста на П е од 50.000 возила до 200.000 возила и

3) Вкрстувања од III категорија се оние кај кои вредноста на П е под 50.000 возила.

(2) Вредноста на бројниот параметар П се определува по следната формула:

$$П = \frac{Пв}{Мв}$$

каде што:

- П е броен параметар

- Пв е бројот на поминати патнички возила, вклучувајќи ги и запрежните возила и земјоделските и други самоодни машини, преку местото на вкрстување во текот на 24 часа и

- Мв е бројот на планирани, односно извршени маневарски возења преку местото на вкрстување во текот на 24 часа.

(3) За да се утврди вредноста на бројниот параметар Пв потребно е да изврши броење во два последователни работни денови во втората половина на месеците април и август, така што за резултат се зема аритметичката средина.

(4) Вредноста на бројниот параметар Мв се утврдува според проектот, односно според просечно извршените маневарски возења во текот на една година.

(5) Вкрстувањата во зависност од категоријата се решаваат на начин предвиден во член 5 од овој правилник. Доколку вкрстувањето е патен премин од III категорија, истиот дополнително се обезбедува со железнички работник од маневарскиот персонал.

#### Член 4

(1) Патниот премин може да се изгради на дел од пругата чиј радиус на кривината е поголем од 300 метри.

(2) Вкрстувањето на железничка пруга и пат во станичен простор меѓу влезните сигнали не може да биде во исто ниво.

(3) На пругите опремени со автоматски пружен блок, ако е тоа возможно, патниот премин се изведува на средината на просторниот отсек.

#### Член 5

(1) Местата на вкрстување на железничка пруга и пат, односно патните премини се осигуруваат со технички средства во зависност од категоријата, на еден од следните начини:

1) Вкрстувањата од I категорија се обезбедуваат во надвор од ниво;

2) Вкрстувањата од II категорија, односно патните премини се обезбедуваат со автоматски уреди за давање светлосни и звучни сигнални знаци и сообраќајни знаци на патната сигнализација.

(2) Патните премини од III категорија можат да бидат дополнети и со полубраници или браници во зависност од месните услови (намалена видливост - магла, чад и слично или близина на училишта);

1) Вкрстувањата од III категорија, односно патните премини се обезбедуваат со сообраќајни знаци на патната сигнализација.

(3) Со механички уреди со браници ракувани од определен железнички работник можат да се осигураат патни премини од времен карактер.

#### Член 6

(1) Безбедноста на сообраќајот на патниот премин се обезбедува на еден од следните начини:

1) автоматски уреди за давање светлосни и звучни сигнални знаци со или без полубраници, односно браници;

2) механички уреди со браници ракувани од определен железнички работник или

3) сообраќајни знаци на патната сигнализација.

#### Член 7

(1) На патниот премин се обезбедува соодветна зона на прегледност која претставува простор ослободен од сите визуелни препреки за слободно догледување на возот од бочна страна на сигурносно растојание (во натамошниот текст: триаголник на прегледност) која на учесниците во патниот сообраќај под нормални услови им овозможува непречен видик на железничката пруга од двете страни на патот за навремено воочување на возот односно него-

вите челни сигнали, за да можат да запрат пред сообраќајниот знак на патната сигнализација “Андреин крст”, односно кога ќе се најдат во триаголникот на прегледност да можат безбедно да ја поминат железничката пруга и во случај ако возот се појави на видикот.

(2) Големината на триаголникот на прегледноста зависи од видот на патот, коловозот, брзината на движење на патните возила и најголемата дозволена брзина на железничката пруга.

#### Член 8

(1) На патниот премин во просторот на триаголникот на прегледност, прегледноста на железничката пруга од двете страни на патот трајно се обезбедува. За таа цел во просторот на триаголникот на прегледност не смее да се градат објекти и постројки, да се поставуваат предмети и садат растенија кои би можеле да пречат на прегледноста, а дивите саморастечки растенија мора со сеча да се отстрануваат од просторот на триаголникот на прегледноста.

(2) Обезбедувањето на просторот на триаголникот на прегледност во смисла на став (1) на овој член е согласно со Законот за јавните патишта.

#### Член 9

(1) Триаголникот на прегледност е просторот над површината ограничена со линиите кои го сочинуваат триаголникот А (Б, В, Г), Д и К.

(2) Точката А (Б, В) се наоѓа во оската на коловозот на патот, од која почнува прегледноста на патниот премин, а на должина на запирниот пат на патните возила, односно точката Г се наоѓа во оската на пешачката патека, од која почнува прегледноста на пешачкиот премин.

(3) Точката Д се наоѓа во оската на колосекот на железничката пруга од која почнува отсекот на приближување на возот кон преминот, додека точката К се наоѓа во пресеком на оската на колосекот на железничката пруга и оската на коловозот на патот, односно пешачката патека кои меѓусебно се вкрстуваат.

#### Член 10

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на регионалните патишта, постои доколку учесниците во патниот сообраќај се движат од точката А која се наоѓа на оддалеченост од најмалку 33 метри од патниот сообраќаен знак “Андреин крст”, при што за време на движењето можат да ја видат железничката пруга од двете страни на патот на најмала должина од четирикратната максимална дозволена брзина на железничката пруга изразена во метри ( $4 V_{\max}$ ), сметајќи од точката К, односно од пресеком на оската на железничката пруга и оската на патот прикажан во Прилог 1.

(2) Оддалеченоста од 33 метри од став (1) на овој член претставува должина на запирниот пат на патното возило при брзина на движење од 30 km/h.

(3) Графичкиот приказ на триаголник на прегледност на железничка пруга од регионални патишта е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 11

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на локалните патишта постои доколку учесниците во патниот сообраќај се движат од точката Б која се наоѓа на оддалеченост од најмалку 18 метри од патниот сообраќаен знак “Андреин крст”, при што за време на движењето можат да ја видат железничката пруга од двете страни на патот на најмала должина од петкратната максимална дозволена брзина на железничката пруга изразена во метри ( $5 V_{\max}$ ), сметајќи од точката К, односно пресеком на оската на железничката пруга и оската на патот прикажан во Прилог 2.

(2) Оддалеченоста од 18 метри од став (1) на овој член претставува должина на запирниот пат на патното возило при брзина на движење од 20 km/h.

(3) Графичкиот приказ на триаголник на прегледност на железничка пруга од локални патишта е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 12

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на улици во населени места, некатегоризирани и земјани патишта постои доколку учесниците во патниот сообраќај се движат од точката В, која се наоѓа на оддалеченост од најмалку 8 метри од патниот сообраќаен знак “Андреин крст”, при што за време на движењето можат да ја видат железничката пруга од двете страни на патот на најмала должина од петкратната максимална дозволена брзина на железничката пруга изразена во метри ( $5 V_{\max}$ ) сметајќи од точката К, односно од пресеком на оската на железничката пруга и оската на патот прикажан во Прилог 3.

(2) Оддалеченоста од 8 метри од став (1) на овој член претставува должина на запирниот пат на патното возило при брзина на движење од 10 km/h.

(3) Графичкиот приказ на триаголник на прегледност на железничка пруга од улици во населени места, некатегоризирани и земјени патишта е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 13

(1) На патот пред патниот премин мора да се постави патен сообраќаен знак “ограничување на брзината”, кој воедно претставува и почеток на прегледноста на патниот премин.

(2) Патниот сообраќаен знак “ограничување на брзината” се поставува на патот на местото каде започнува триаголникот на прегледноста (точките А, Б и В) на далечина на запирниот пат на патното возило определена во член 10, 11, и 12 на овој правилник.

#### Член 14

(1) На железничките пруги опремени со уреди на автоматски пружен блок или меѓустанична зависност, уредите за давање на светлосни и звучни сигнални знаци со или без уреди за затворање на патниот премин се доведуваат во условена техничка зависност со сигналите на автоматскиот пружен блок и излезните сигнали на соседните станици, а да се вклучуваат автоматски со наидувањето на возот.

#### Член 15

(1) На патен премин преку две паралелни железнички пруги или на двоколосечна железничка пруга чија меѓусебна оддалеченост е толкава да меѓу нив без загрозување не може да се сместат најдолгите патни возила (должина од 20 метри), сообраќајот се обезбедува само со еден уред за затворање на патниот премин или со уред за давање на светлосни и звучни сигнални знаци на секоја страна од железничката пруга.

(2) Уредите од став (1) на овој член се изведуваат така да се вклучуваат автоматски при наидување на воз по било која од паралелните железнички пруги или по било кој колосек од двоколосечната железничка пруга.

#### Член 16

(1) На патен премин преку две паралелни железнички пруги или на двоколосечна железничка пруга, времето на активирање на уредите за затворање на патниот премин односно на уредите за давање на светлосни и звучни сигнални знаци меѓу две еднопоздруги активирања е подолго од времето потребно патните возила кога ќе го отпочнат возењето да го напуштат патниот премин или подолго од времето потребно патните возила да можат да запрат пред патниот премин.

(2) Доколку времето помеѓу две еднопруги затворања на патниот премин е пократко од времето пресметано според одредбите од став (1) на овој член, уредите за затворање на патниот премин или уредите за давање на светлосни и звучни сигнални знаци остануваат во положба со која се забранува преминување на патните возила преку железничката пруга.

#### Член 17

(1) Пред затворање на патниот премин за поминување на патни возила преку железничката пруга, учесниците во патниот сообраќај благовремено се известуваат со светлосни и звучни сигнални знаци. Времето за известување за забраната на поминување преку железничката пруга се определува во зависност од должината на патниот премин, најголемата дозволена брзина на железничката пруга и брзината на движење на патните возила, а истото не може да биде пократко од 30 секунди.

#### Член 18

(1) Доколку патниот премин се обезбедува со уреди за затворање на патниот премин (браници или полубраници), тие уреди или делови од уредите се оддалечени од најблиската шина на железничкиот колосек најмалку 3 метри, а нивната височина над патот мора да биде од 1 до 1,2 метри.

(2) Патниот светлосно-акустичен сигнал кој служи за предупредување на учесниците во патниот сообраќај за приближувањето на возот кон патниот премин е оддалечен од најблиската шина на железничкиот колосек најмалку 3 метри.

#### Член 19

(1) Безбедноста на сообраќајот на патен премин на градска улица или друг пат преку индустриски колосек се обезбедува на тој начин што патните сообраќајни знаци се доведуваат во меѓусебна зависност со лизгалките кои се поставени на индустрискиот колосек од левата и десната страна на градската улица или патот, така што се овозможува возење само по градската улица односно патот или само по индустрискиот колосек.

#### Член 20

На железничката пруга пред патен премин се поставуваат пропишаните сигнални знаци за известување на возниот персонал за доближување на возот кон патниот премин и за обврската за давање на пропишан звучен сигнален знак.

### ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 13.1-52338/1  
15 август 2007 година  
Скопје


Министер за внатрешни  
работи,  
Гордана Јанкулоска, с.р.

Бр. 01-9841  
31 јули 2007 година  
Скопје


Министер за транспорт  
и врски,  
Миле Јанакиески, с.р.

### Прилог 1


#### ТРИАГОЛНИК НА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ОД РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА



## Прилог 2

ТРИАГОЛНИК НА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА  
ОД ЛОКАЛНИ ПАТИШТА

## Прилог 3

ТРИАГОЛНИК НА ПРЕГЛЕДНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА ОД УЛИЦИ ВО НАСЕЛЕНИ  
МЕСТА, НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ И ЗЕМЈЕНИ ПАТИШТА

www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007109